

**20171402792**

## **ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.9.2017 година донесе

### **ПРОГРАМА ЗА УСЛОВЕН ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК ЗА СРЕДНО БРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА**

#### **I. Појдовна основа**

Програмата за условен паричен надоместок за средно образование има за цел подобрување на пристапот и квалитетот на образованието за ученици во средно образование од домаќинства кои се корисници на право на социјална парична помош.

Со оваа програма ќе се обезбедат дополнителни парични надоместоци за учениците, кое право е условено со запишување и посетување на средното образование и има за цел да го зголеми бројот на лица запишани во средно образование од домаќинства корисници на правото на социјална парична помош, како и реализација на задолжителното средно образование во Република Македонија.

Оваа програма ќе се спроведува за учебната година септември 2017/ јуни 2018 година.

#### **II. Корисници**

Корисници на оваа програма се ученици од домаќинства кои се корисници на право на социјална парична помош и од домаќинства на кои им мирува правото на социјална парична помош (во понатамошниот текст: корисник).

Корисникот остварува условен паричен надоместок за средно образование доколку:

- не остварува право на детски додаток, согласно со Законот за заштита на децата,
- е запишан како редовен ученик во средно училиште,
- редовно ја завршил претходната учебна година во која користел условен паричен надоместок и

  - е на средношколска возраст, согласно Законот за средно образование.

Корисникот користи условен паричен надоместок за средно образование ако:

- е редовен ученик и
- присуствува на најмалку 85% од вкупниот број на реализирани часови.

Условениот паричен надоместок за средно образование престанува во следниве случаи:

- корисникот матурирал во средно училиште,
- корисникот повеќе не е на средношколска возраст,
- корисникот го прекинал посетувањето на средно училиште,
- доколку правото е остварено врз основа на невистинити или нецелосни податоци,
- корисникот остварил право на детски додаток,
- примателот на надоместокот поднесе барање за престанок на правото на условен паричен надоместок за средно образование и
- домаќинството не е веќе корисник на социјална парична помош.

Исплатата на условениот паричен надоместок ќе се врши на мајката на корисникот, а доколку на мајката од оправдани причини не може да и се исплати надоместокот, исплатата ќе се врши на носителот на правото на социјална парична помош, определен од страна на центарот за социјална работа (во натамошниот текст: примател на надоместок).

Примателот на надоместокот, исплатата на условениот паричен надоместок за средно образование ја враќа доколку:

- примил износ повисок од износот утврден со оваа програма и
- примил неоснована исплата врз основа на невистинити или нецелосни податоци, за кои знаел или морал да знае дека се невистинити или нецелосни.

Условениот паричен надоместок за средно образование остварен врз основа на Програмата за условен паричен надоместок за средно образование за учебната 2016/2017 година, а за кој не е извршена исплата од било која причина, ќе се изврши дополнителна исплата на примателот на надоместокот, согласно со оваа програма.

Примателот на надоместокот го известува центарот за социјална работа за секоја промена која се однесува на:

- промена на статусот на примателот на надоместокот и на корисникот,
- промена на училиште (корисникот го променил или го напуштил училиштето) и
- промена на домашната адреса.

### **III. Мерки**

Годишниот износ на условениот паричен надоместок за средно образование во учебната 2017/2018 година по корисник изнесува 12.000 денари.

Исплатата ќе се врши во четири еднакви износи од по 3.000 денари на примателот на надоместокот, по завршување на секој од мерните периоди, утврдени со оваа програма.

### **Поднесување на барање**

Примателот на надоместокот може да поднесе барање за остварување на условен паричен надоместок за средно образование, почнувајќи од 1 септември 2017 година, а најдоцна до 31 март 2018 година.

Примателот на надоместокот кој го остварил правото на социјална парична помош пред 1 септември 2017 година и поднел барање до 30 септември 2017 година, ќе оствари право на условен паричен надоместок од првиот мерен период.

Примателот на надоместокот кој го остварил правото на социјална парична помош по 1 септември 2017 година, ќе оствари право на условен паричен надоместок од денот на поднесување на барањето, а ќе се вклучи во оваа програма во наредниот период за исплата.

### **Користење на правото**

Исплатата на паричниот надоместок ќе се врши се додека домаќинството го користи правото на социјална парична помош и корисникот го исполни условот за присуство на наставата од 85%, од реализираните наставни часови за секој од мерните периоди, предвидени со оваа програма.

Проверката на исполнетост на условот за исплата на условениот паричен, ќе се врши за секој од следниве мерни периоди:

- прв мерен период од 1.9.2017 година до 31.10.2017 година,
- втор мерен период од 1.11. 2017 година до 31.12.2017 година,
- трет мерен период од 20.1.2018 година до 31.3.2018 година и
- четврт мерен период од 1.4. 2018 година до крајот на наставната година.

Исплатата на паричниот надоместок ќе се врши во следниве периоди за исплата:

- за првиот мерен период во текот на месец декември 2017 година,
- за вториот мерен период во текот на месец февруари 2018 година,
- за третиот мерен период во текот на месец мај 2018 година,
- за четвртиот мерен период во текот на месец јули 2018 година и
- дополнителна исплата за позитивно решени жалби и задоцнето известување од страна на училиштата до 31.10.2018 година.

#### **IV. Носители**

Оваа програма ќе ја спроведат: Министерството за труд и социјална политика, центрите за социјална работа, Министерството за образование и наука, средните училишта и Министерството за финансии, согласно Прирачникот за администрацирање на Програмата за условен паричен надоместок за средно образование, донесен од Министерството за труд и социјална политика.

#### **V. Извори на средства**

Средствата за условени парични надоместоци за средно образование се обезбедени преку Договорот за заем со Меѓународната Банка за обнова и развој - Светска банка за Проектот за условени парични надоместоци во износ од 19.300.000,00 евра. Потребните годишни средства за реализација на оваа програма се 40.000.000,00 денари.

Се проценува, дека со Програмата за условен паричен надоместок за средно образование ќе бидат опфатени 4.400 ученици од домаќинствата кои се корисници на социјална парична помош. Годишниот износ на надоместокот за условениот паричен надоместок за средно образование за секое дете/адолесцент кое ќе ги исполнит условите изнесува 12.000,00 денари.

Исплатата на средствата за Програмата за условен паричен надоместок за образование за учебната 2017/2018 година, ќе се врши на ист начин како и исплатата на правото на социјална парична помош.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5089/1  
19 септември 2017 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.